

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 89 год. LXVII

1 јули 2011, петок

Цената на овој број е 260 денари.

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2174. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето за утврдување на правен статус на бесправен објект.....	2	по пријавата за запишување на правата на недвижностите кои во систематското запишување останале незапишани.....	82
2175. Правилник за формата и содржината на зоотехничките документи, како и начинот на пополнување на обрасците за издавање на зоотехничките документи(*).....	4	2179. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување единствен кодекс на шифри за внесување на податоци во матична евиденција.....	85
2176. Список на рурални средини и рурални заедници во Република Македонија.....	19	2180. Национална сортна листа од Управата за семе и саден материјал.....	93
2177. Одлука за престанок на функцијата јавен обвинител.....	82	Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската унија кон кои се придружува/прифаќа Република Македонија на покана на ЕУ	
2178. Правилник за формата и содржината на барањето заради неиздавање потврда по пријавата за поединечно запишување на правата на недвижностите, односно неиздавање потврда		11. Одлука за воведување на рестриктивната мерка кон Либијската Арапска Цамахирија согласно со Резолуцијата 1973 (2011) на Советот за безбедност на Обединетите нации.....	1-20
		Огласен дел	1-24

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**2174.**

Врз основа на член 5 став 3, а во врска со член 7 и член 8 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11 и 54/11), министерот за транспорт и врски донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВЕН СТАТУС НА БЕСПРАВЕН ОБЈЕКТ

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на барањето за утврдување на правен статус на бесправен објект („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/11) Прилогот 3 се заменува со нов Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-8291/1
28 јуни 2011 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.

Прилог 3

До Министерство за транспорт и врски

Б А Р А Њ Е

за утврдување на правен статус на електронски комуникациски мрежи и средства

Од _____
(назив на правно лице)

(адреса на право лице)

Лице за контакт: _____ тел. _____

Адреса или број на катастраска парцела со назив на катастарска општина на која се наоѓа електронската комуникациска мрежа и средство

Кон барањето за утврдување на правен статус на електронски комуникациски мрежи и средства кои се бесправно изградени на земјиште приложувам:

1. извод од Централен регистар на Република Македонија;
2. изјава заверена кај нотар дадена под кривична и материјална одговорност со која барателот ќе потврди дека бесправниот објект е изграден пред влегувањето во сила на овој закон;
3. геодетски елаборат за утврдување на фактичка состојба на бесправен објект со имотен лист за земјиштето на кое е изграден бесправниот објект;
4. договор за долготраен закуп на земјиштето склучен со сопственикот на земјиштето, доколку бесправниот објект е изграден на земјиште кое не е сопственост на барателот или на Република Македонија односно земјиштето е сопственост на друго физичко или правно лице и
5. основен проект - фаза статика.

Кон барањето за утврдување на правен статус на електронски комуникациски мрежи и средства кои се бесправно поставени на објекти, приложувам:

1. извод од Централен регистар на Република Македонија;
2. изјава заверена кај нотар дадена под кривична и материјална одговорност со која барателот ќе потврди дека бесправниот објект е изграден пред влегувањето во сила на овој закон;
3. геодетски елаборат за утврдување на фактичка состојба на бесправен објект;
4. согласност од 51% од станарите или од заедницата на сопственици на станови ако електронските комуникациски мрежи и средства се поставени на колективен објект односно од сопственикот ако се поставени на индивидуален објект;
5. акт за употреба или имотен лист за објектот на кој се поставени електронските комуникациски мрежи и средства и
6. основен проект-фаза статика.

Датум и место на поднесување

Барател

2175.

Врз основа на член 21 став 2 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08 и 116/2010), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЗООТЕХНИЧКИТЕ
ДОКУМЕНТИ, КАКО И НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ
НА ОБРАСЦИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ЗООТЕХНИЧКИТЕ ДОКУМЕНТИ(*)**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на зоотехничките документи како и начинот на пополнување на обрасците за издавање на зоотехничките документи.

Член 2

Зоотехничките документи за приплодниот материјал кој ги издава признатата организација на одгледувачи и/или одобрената институција се водат на бела хартија во А4 формат.

Зоотехничките документи се пополнуваат во пишана и/или електронска форма.

**II. СОДРЖИНА НА ЗООТЕХНИЧКИТЕ
ДОКУМЕНТИ ОД ВИДОТ ГОВЕДА**

Член 3

**Содржина на зоотехничкиот документ
кои ги придружува приплодните говеда**

(1) Зоотехничкиот документ кои ги придружува приплодните говеда ги содржи следните податоци:

- име на признатата организација на одгледувачи или одобрена институција (издавач на зоотехничкиот документ);
- име на матичната книга;
- матичен број на грлото;
- идентификациски број на грлото (ушна маркица);
- датум на раѓање, раса, пол;
- име и адреса на одгледувачот;
- име и адреса на сопственикот;
- педигре на грлото;
- датумот на осеменување или парење и идентификацискиот број на приплодниот бик кај стелните крави и јуници;
- датумот и местото на испорака на зоотехничкиот документ, името и презимето како и потписот на лицето овластено од страна на признатата одгледувачка организација и
- печат на признатата организација на одгледувачи на говеда или одобрена институција.

(2) Формата и содржината на зоотехничкиот документ за придружување на чисто расовите приплодни говеда е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

* Со овој правилник се врши усогласување со:

Одлука на комисијата од 17 мај 2005 година за потврди за педигре и податоци за одгледување на чистокрвни животни за приплод од видот говеда, нивно семе од мажјаци, нивни јајце клетки и ембриони со CELEX број 32005D0379

Одлука на комисијата од 10 мај 1990 година за утврдување на зоотехничките потврди за чистокрвни расплодни овци и кози, нивно семе, јајца и ембриони со CELEX број 31990D0258

Одлука на комисијата од 18 јули 1989 година за утврдување на потврдата за чистокрвни приплодни свињи, нивно семе, јајца и ембриони со CELEX број 31989D0503

Одлука на комисијата од 18 јули 1989 година за утврдување на потврдата за хибридни приплодни свињи, нивно семе, јајца и ембриони со CELEX број 31989D0506

Член 4

**Содржина на зоотехничкиот документ за семе
од приплодни бикови**

(1) Зоотехничкиот документ за семе од приплодни бикови ги содржи следните податоци:

- име на одобрената институција (издавач на зоотехничкиот документ);
- име на матичната книга;
- матичен број на бикот;
- идентификациски број на бикот (ушна маркица);
- датум на раѓање и раса на бикот;
- име и адреса на одгледувачот;
- име и адреса на сопственикот;
- педигре на приплодниот бик;
- информации кои овозможуваат идентификација на семето, за резултатите од извршените тестови приплодните бикови, за денот на неговото собирање и за имињата и адресите на центарот за прибирање сперма или центарот за чување сперма;
- датум и место на испорака на зоотехнички документ и потпис на лицето кое е овластено од страна на одобрената институција која го издава зоотехничкиот документ и
- печат на одобрената институција (издавач на зоотехничкиот документ).

(2) Формата и содржината на зоотехничкиот документ за семе од бикови е дадена во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

**Содржина на зоотехничкиот документ за јајце
клетки од крави наменети за приплод**

(1) Зоотехничкиот документ за потеклото на јајце клетките од кравата донатор (грло давател) ги содржи следните податоци:

- име на одобрената институција (издавач на зоотехничкиот документ);
- име на матичната книга;
- матичен број на грлото;
- идентификациски број на грлото (ушна маркица);
- датум на раѓање и раса на грлото;
- име и адреса на одгледувачот;
- име и адреса на сопственикот;
- педигре на грлото;
- резултатите од тестовите, кои обезбедуваат научни гаранции за да се потврди потеклото;
- информации што овозможуваат идентификација на јајце клетката, датумот на незиното собирање и името и адресата на одобрената институција и на примачот;
- точно да се посочи бројот на јајце клетките кои треба да имаат иста мајка кога постои повеќе од една јајце-клетка во пајета за чување на јајце-клетки;
- име на потписникот, датум и место на испорака на зоотехничкиот документ, и потпис на лицето овластено од страна на одобрената институција која го издава зоотехничкиот документ и
- печат на одобрената институција (издавач на зоотехничкиот документ).

(2) Формата и содржината на зоотехничкиот документ за јајце клетки од приплодни говеда е дадена во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 6

**Содржина на зоотехничкиот документ за ембриони
од говеда**

(1) Зоотехничкиот документ за потеклото на ембрионот ги содржи следните податоци:

- име на одобрената институција (издавач на зоотехничкиот документ);
- име на матичната книга;

- матичен број на грлото;
 - идентификациски број на грлото (ушна маркица);
 - датум на раѓање и раса на грлото;
 - име и адреса на одгледувачот;
 - име и адреса на сопственикот;
 - педигре на грлото;
 - информации за идентификација на ембрионот, датумот на неговото собирање и името и адресата на одобрената институција и на примачот.
 - јасен показател за бројот на ембрионите, кои сите треба да се од исти родители онаму каде што постои повеќе од еден ембрион во пајета;
 - името на потписникот, датумот и местото на испрака на зоотехничкиот документ и потпис на лицето овластено од страна на одобрената институција која го издава зоотехничкиот документ и
 - печат на одобрената институција (издавач на зоотехничкиот документ).
- (2) Формата и содржината на зоотехничкиот документ за ембрион од говеда е даден во Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник.

III. СОДРЖИНА НА ЗООТЕХНИЧКИТЕ ДОКУМЕНТИ ОД ВИДОТ ОВЦИ КОЗИ

Член 7

Содржина на зоотехничкиот документ кои ги придружува приплодните овци и кози

- (1) Зоотехничкиот документ кои ги придружува приплодните овци и кози ги содржи следните податоци:
- име на одобрената институција (издавач на зоотехничкиот документ);
 - име на матичната книга;
 - број на грлото под кое е внесено во матичната книга;
 - датумот на издавање;
 - систем на идентификација (ушна маркица);
 - идентификациска ознака на животното;
 - датум на раѓање;
 - раса;
 - пол;
 - име и адреса на одгледувачот;
 - името и адресата на сопственикот;
 - педигре;
 - сите достапни резултати од извршените тестови кои потекнуваат од оценката на генетската вредност, на животните од сопствените перформанси, перформансите на родителите, бабите и дедовците и
 - печат на признатата организација на одгледувачи на овци и кози или одобрена институција.
- (2) Формата и содржината на зоотехничкиот документ за придружување на чисто расовите приплодни овци кози е дадена во Прилог 5 кој е составен дел на овој правилник.

Член 8

Содржина на зоотехничкиот документ за семе од приплодни овци и јарци

- (1) Зоотехничкиот документ за семе од приплодни овци и кози ги содржи следните податоци:
- име на одобрената институција (издавач на зоотехничкиот документ);
 - име на матичната книга;
 - број на грлото под кое е внесено во матичната книга;
 - датумот на издавање;
 - систем на идентификација (ушна маркица);
 - идентификациска ознака на животното;
 - датум на раѓање;
 - раса;
 - пол;
 - име и адреса на одгледувачот;

- името и адресата на сопственикот;
 - педигре;
 - информации кои овозможуваат проверка на спермата, на денот на собирање како и име и адреса на центарот за прибирање сперма или центарот за чување сперма и на примачот на материјалот и
 - печат на одобрената институција (издавач на зоотехничкиот документ).
- (2) Формата и содржината на зоотехничкиот документ за семе од овци и јарци е дадена во Прилог 6 кој е составен дел на овој правилник.

Член 9

Содржина на зоотехничкиот документ за јајце клетки од овци и кози наменети за приплод

- (1) Зоотехничкиот документ за потеклото на јајце клетките од овцата и козата донатор (грло давател) ги содржи следните податоци:
- име на одобрената институција (издавач на зоотехничкиот документ);
 - име на матичната книга;
 - број на грлото под кое е внесено во матичната книга;
 - датумот на издавање;
 - систем на идентификација (ушна маркица);
 - идентификациска ознака на животното;
 - датум на раѓање;
 - раса;
 - име и адреса на одгледувачот;
 - името и адресата на сопственикот;
 - педигре;
 - информации кои дозволуваат проверка на јајце клетката, на денот на нејзиното собирање како и име и адреса на одобрената институција и на примачот;
 - онаму каде има повеќе од една јајце клетка во пајета, тоа треба да биде јасно наведено и сите јајце клетки мора да имаат исти родители и
 - печат на одобрената институција (издавач на зоотехничкиот документ).
- (2) Формата и содржината на зоотехничкиот документ за јајце клетки од овци и кози наменети за приплод е дадена во Прилог 7 кој е составен дел на овој правилник.

Член 10

Содржина на зоотехничкиот документ за ембриони од расплодни овци и кози

- (1) Зоотехничкиот документ за потеклото на ембрионот ги содржи следните податоци:
- име на одобрената институција (издавач на зоотехничкиот документ);
 - име на матичната книга;
 - број на грлото под кое е внесено во матичната книга;
 - датумот на издавање;
 - систем на идентификација (ушна маркица);
 - идентификациска ознака на животното;
 - датум на раѓање;
 - раса;
 - пол;
 - име и адреса на одгледувачот;
 - името и адресата на сопственикот;
 - педигре;
 - информации кои дозволуваат проверка на ембрионите, датум на оплодување или оплодување, дата на собирање и за името и адресата на одобрената институција и на примачот;
 - јасен показател за бројот на ембрионите, кои сите треба да се од исти родители онаму каде што постои повеќе од еден ембрион во пајета и
 - печат на одобрената институција (издавач на зоотехничкиот документ).
- (2) Формата и содржината на зоотехничкиот документ за ембриони од расплодни овци и кози е дадена во Прилог 8 кој е составен дел на овој правилник.

IV. СОДРЖИНА НА ЗООТЕХНИЧКИТЕ ДОКУМЕНТИ ОД ВИДОТ СВИЊИ

Член 11

Зоотехничка потврда за приплодни свињи (чисторасни и крстоски)

(1) Зоотехничкиот документ кои ги придружува приплодните свињи ги содржи следните податоци:

- име на признатата организација на одгледувачи или одобрена институција (издавач на зоотехничкиот документ);
- име на матичната книга;
- број на грлото под кое е внесено во матичната книга;
- идентификациски број на грлото (тетовир број и/или ушна маркица);
- датум на раѓање,
- раса/Генотип,
- пол;
- име и адреса на одгледувачот;
- име и адреса на сопственикот;
- педигре на грлото;
- потеклото, со наведување на матичните броеви на родителите и пра-родителите (баби и дедовци);
- резултатите за одредени производни особини со одветно на одгледувачката програма, тековни резултати за оценетата генетската вредност на грлото, родителите и пра-родители (баби и дедовци);
- кај спрасните назимки, треба да бидат наведени датумот на осемнување или парење и идентификацискиот број на приплодниот нерез;
- датумот и местото на испорака на зоотехничкиот документ, името и презимето како и потписот на лицето овластено од страна на признатата одгледувачка организација и
- печат на признатата организација на одгледувачи на свињи или одобрена институција.

(2) Формата и содржината на зоотехничкиот документ за придружување на чисто расовите приплодни свињи е дадена во Прилог 9 кој е составен дел на овој правилник.

Член 12

Содржина на зоотехничкиот документ за семе од приплодни нерези

(1) Зоотехничкиот документ за семе од приплодни нерези ги содржи следните податоци:

- име на одобрената институција (издавач на зоотехничкиот документ);
- име на матичната книга;
- број на нерезот под кое е внесено во матичната книга;
- идентификациски број на нерезот (тетовир и/или ушна маркица);
- датум на раѓање и раса на нерезот;
- име и адреса на одгледувачот;
- име и адреса на сопственикот;
- педигре на приплодниот нерез;
- информации кои овозможуваат идентификација на семето, денот на неговото собирање и за имињата и адресите на центарот за прибирање сперма или центарот за чување сперма;
- датум и место на испорака на зоотехнички документ и потпис на лицето кое е овластено од страна на одобрената институција која го издава зоотехничкиот документ и
- печат на одобрената институција (издавач на зоотехничкиот документ).

(2) Формата и содржината на зоотехничкиот документ за семе од нерези е дадена во Прилог 10 кој е составен дел на овој правилник.

Член 13

Содржина на зоотехничкиот документ за јајце клетки од маторици наменети за приплод

(1) Зоотехничкиот документ за потеклото на јајце клетките од назимката/маторицата донатор (грло давател) ги содржи следните податоци:

- име на одобрената институција (издавач на зоотехничкиот документ);
- име на матичната книга;
- број на грлото под кое е внесено во матичната книга;
- бдентификациски број на грлото (тетовир број и/или ушна маркица);
- датум на раѓање и раса на грлото;
- име и адреса на одгледувачот;
- име и адреса на сопственикот;
- педигре на грлото;
- информации што овозможуваат идентификација на јајце клетката, датумот на незиното собирање и името и адресата на одобрената институција и на примачот;
- точно да се посочи бројот на јајце клетките кои треба да имаат иста мајка кога постои повеќе од една јајце-клетка во пајета за чување на јајце-клетки;
- име на потписникот, датум и место на испорака на зоотехничкиот документ, и потпис на лицето овластено од страна на одобрената институција која го издава зоотехничкиот документ и
- печат на одобрената институција (издавач на зоотехничкиот документ).

(2) Формата и содржината на зоотехничкиот документ за јајце клетки од приплодни говеда е дадена во Прилог 11 кој е составен дел на овој правилник.

Член 14

Содржина на зоотехничкиот документ за ембриони од свињи

(1) Зоотехничкиот документ за потеклото на ембрионот ги содржи следните податоци:

- име на одобрената институција (издавач на зоотехничкиот документ);
- име на матичната книга;
- број на грлото под кое е внесено во матичната книга;
- идентификациски број на грлото (тетовир и/или ушна маркица);
- датум на раѓање и раса на грлото;
- име и адреса на одгледувачот;
- име и адреса на сопственикот;
- педигре на грлото;
- информации за идентификација на ембрионот, датумот на неговото собирање и името и адресата на одобрената институција и на примачот;
- онаму каде што постои повеќе од еден ембрион во пајета јасен показател за бројот на ембрионите, кои сите мора да се од исти родители;
- името на потписникот, датумот и местото на испорака на зоотехничкиот документ и потпис на лицето овластено од страна на одобрената институција која го издава зоотехничкиот документ и
- печат на одобрената институција (издавач на зоотехничкиот документ).

(2) Формата и содржината на зоотехничкиот документ за ембриони од говеда е даден во Прилог 12 кој е составен дел на овој правилник.

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 15

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-4360/3
29 јуни 2011 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

Прилог 1

Зоотехнички документ за приплодни говеда

Име на признатата организација или одобрена институција на одгледувачи (издавач на зоотехничкиот документ)

Име на матичната книга: _____

Матичен број на грлото: _____

Идентификациски број на грлото (ушна маркица)

Датум на раѓање: _____ Раса: _____ Пол: _____

Име и адреса на одгледувачот: _____

Име и адреса на сопственикот: _____

Педигре на грлото

Татко	Татко на таткото	Мајка на таткото
Матичен број:	Матичен број:	Матичен број:

Потекло:

Мајка	Татко на мајката	Мајка на мајката
Матичен број:	Матичен број:	Матичен број:

Сите достапни резултати од перформанс тестови и резултатите од генетските тестови, вклучувајќи ги генетските особини и генетските дефекти кај самото грло и оние кај неговите родители и прародители:

Датумот на осеменување или парење и идентификацискиот број на приплодниот бик за стелните крави и јуници

Датум _____

Место _____

Име, презиме и потпис на овластено лице

М.П

Прилог 2

Зоотехнички документ за семе од приплодни бикови

Име на одобрена институција (издавач на зоотехничкиот документ)

Име на матичната книга:

Матичен број на бикот:

Идентификациски број на бикот (ушна маркица)

Датум на раѓање:

 Раса:

Име и адреса на одгледувачот:

Име и адреса на сопственикот:

Педигре на грлото

Татко	Татко на таткото	Мајка на таткото
Матичен број:	Матичен број:	Матичен број:

Потекло:

Мајка	Татко на мајката	Мајка на мајката
Матичен број:	Матичен број:	Матичен број:

информации кои овозможуваат идентификација на семето, за резултатите од извршените тестови приплодните бикови, за денот на неговото собирање и за имињата и адресите на центарот за прибирање сперма или центарот за чување сперма:

Датум

Место

Име, презиме и потпис на овластено лице

М.П

Прилог 3

Зоотехнички документ за јајце клетки од крави наменети за приплод

Име на одобрена институција (издавач на зоотехничкиот документ)

Име на матичната книга: _____

Матичен број на грлото: _____

Идентификациски број на грлото (ушна маркица)

Датум на раѓање: _____ Раса: _____

Име и адреса на одгледувачот: _____

Име и адреса на сопственикот: _____

Педигре на грлото

Татко	Татко на таткото	Мајка на таткото
Матичен број:	Матичен број:	Матичен број:

Потекло:

Мајка	Татко на мајката	Мајка на мајката
Матичен број:	Матичен број:	Матичен број:

резултатите од тестовите, кои обезбедуваат научни гаранции за да се потврди потеклото:

Информации што овозможуваат идентификација на јајце клетката, датумот на незиното собирање и името и адресата на одобрената институција и на примачот

Кога постои повеќе од една јајце-клетка во пајета за чување на јајце-клетки треба точно да се посочи бројот на јајце клетките кои мораат да имаат иста мајка

Датум _____

Место _____

Име, презиме и потпис на овластено лице

М.П

Прилог 4

Зоотехнички документ за ембриони од говеда

Име на одобрена институција (издавач на зоотехничкиот документ)

Име на матичната книга: _____

Матичен број на грлото: _____

Идентификациски број на грлото (ушна маркица)

Датум на раѓање: _____ Раса: _____

Име и адреса на одгледувачот: _____

Име и адреса на сопственикот: _____

Педигре на грлото

Татко	Татко на таткото	Мајка на таткото
Матичен број:	Матичен број:	Матичен број:

Потекло:

Мајка	Татко на мајката	Мајка на мајката
Матичен број:	Матичен број:	Матичен број:

информации за идентификација на ембрионот, датумот на неговото собирање и името и адресата на одобрената институција и на примачот:

онаму каде што постои повеќе од еден ембрион во пајета јасен показател за бројот на ембрионите, кои сите мора да се од исти родители

Датум _____

Место _____

Име, презиме и потпис на овластено лице

М.П

Прилог 5

Зоотехнички документ за приплодни овци и кози

Име на одобрената институција (издавач на зоотехничкиот документ):

Име на матичната книга:

Број на грлото под кое е внесено во матичната книга

Датум на издавање:

Систем на идентификација (ушна маркица)

Идентификациска ознака на животното :

Датум на раѓање:

 Раса:

 Пол:

Име и адреса на одгледувачот:

Име и адреса на сопственикот

Педигре:

Татко	Татко на таткото	Мајка на таткото
Матичен број:	Матичен број:	Матичен број:

Мајка	Татко на мајката	Мајка на мајката
Матичен број::	Матичен број:	Матичен број:

сите достапни резултати од извршените тестови кои потекнуваат од оценката на генетската вредност, на животните од сопствените перформанси, перформансите на родителите, бабите и дедовците:

Датум.

Место

 Име, презиме и потпис на овластено лице

М.П

Прилог 6

Зоотехнички документ за семе од приплодни овни и јарци

Име на одобрената институција (издавач на зоотехничкиот документ);

Име на матичната книга: _____

Матичен број на грлото; _____

Идентификациски број на грлото (ушна маркица); _____

Датум на раѓање: _____ Раса: _____

Име и адреса на одгледувачот; _____

Име и адреса на сопственикот; _____

Педигре:

Татко	Татко на таткото	Мајка на таткото
Матичен број:	Матичен број:	Матичен број:

Мајка	Татко на мајката	Мајка на мајката
Матичен број::	Матичен број:	Матичен број:

информации за идентификација на ембрионот, датумот на неговото собирање и името и адресата на одобрената институција и на примачот.

онаму каде што постои повеќе од еден ембрион во пајета јасен показател за бројот на ембрионите, кои сите мора да се од исти родители;

Датум. _____

Место _____

_____ Име, презиме и потпис на овластено лице

М.П.

Прилог 7

Зоотехнички документ за јајце клетки од овци и кози наменети за приплод)

Име на одобрената институција (издавач на зоотехничкиот документ):

Име на матичната книга; _____

Број на грлото под кое е внесено во матичната книга: _____

Датумот на издавање: _____

Систем на идентификација (ушна маркица): _____

Идентификациска ознака на животното: _____

Датум на раѓање: _____ Раса: _____

Име и адреса на одгледувачот _____

Име и адреса на сопственик: _____

Педигре:

Татко	Татко на таткото	Мајка на таткото
Матичен број:	Матичен број:	Матичен број:

Мајка	Татко на мајката	Мајка на мајката
Матичен број::	Матичен број:	Матичен број:

Информации кои дозволуваат проверка на јајце клетката, на денот на нејзиното собирање како и име и адреса на одобрената институција и на примачот:

Онаму каде има повеќе од една јајце клетка во пајета, тоа мора да биде јасно наведено и сите јајце клетки мора да имаат исти родители:

Датум. _____

Место _____

Име, презиме и потпис на овластено лице

М.П.

Прилог 8

Зоотехнички документ за ембриони од расплодни овци и кози)

Име на одобрената институција (издавач на зоотехничкиот документ):

Име на матичната книга; _____

Број на грлото под кое е внесено во матичната книга: _____

Датумот на издавање: _____

Систем на идентификација (ушна маркица): _____

Идентификациска ознака на животното: _____

Датум на раѓање: _____ Раса: _____ Пол: _____

Име и адреса на одгледувачот _____

Име и адреса на сопственик: _____

Педигре:

Татко	Татко на таткото	Мајка на таткото
Матичен број:	Матичен број:	Матичен број:
Мајка	Татко на мајката	Мајка на мајката
Матичен број:	Матичен број:	Матичен број:

Информации кои дозволуваат проверка на ембрионите, датум на оплодување или оплодување, дата на собирање и за името и адресата на одобрената институција и на примачот:

онаму каде што постои повеќе од еден ембрион во пајета јасен показател за бројот на ембрионите, кои сите мора да се од исти родители:

Датум. _____

Место _____

Име, презиме и потпис на овластено лице

М.П.

Прилог 9

Зоотехничка потврда за приплодни свињи (чисторасни и крстоски)

Име на признатата организација на одгледувачи или одобрена институција (издавач на зоотехничкиот документ):

Име на матичната книга; _____

Број на грлото под кое е внесено во матичната книга: _____

Датумот на издавање: _____

Систем на идентификација (ушна маркица): _____

Идентификациска ознака на животното: _____

Датум на раѓање: _____ Раса: _____ Пол: _____

Име и адреса на одгледувачот _____

Име и адреса на сопственик: _____

Педигре:

Татко	Татко на таткото	Мајка на таткото
Матичен број:	Матичен број:	Матичен број:
Мајка	Татко на мајката	Мајка на мајката
Матичен број:	Матичен број:	Матичен број:

Информации кои дозволуваат проверка на ембрионите, датум на оплодување или оплодување, дата на собирање и за името и адресата на одобрената институција и на примачот:

онаму каде што постои повеќе од еден ембрион во пајета јасен показател за бројот на ембрионите, кои сите мора да се од исти родители:

Датум. _____

Место _____

_____ Име, презиме и потпис на овластено лице

М.П

Прилог 10

Зоотехничка потврда за семе од приплодни нерези (чисторасни и крстоски)

Име на одобрена институција (издавач на зоотехничкиот документ):

Име на матичната книга; _____

Број на нерезот под кое е внесено во матичната книга: _____

Идентификациски број на нерезот (тетовир и/или ушна маркица):

Датум на раѓање: _____ Раса: _____

Име и адреса на одгледувачот _____

Име и адреса на сопственик:: _____

Педигре:

Татко	Татко на таткото	Мајка на таткото
Матичен број:	Матичен број:	Матичен број:

Мајка	Татко на мајката	Мајка на мајката
Матичен број::	Матичен број:	Матичен број:

Информации кои овозможуваат идентификација на семето, денот на неговото собирање и за имињата и адресите на центарот за прибирање сперма или центарот за чување сперма

Датум. _____

Место _____

Име, презиме и потпис на овластено лице

М.П

Прилог 11

Зоотехничка потврда за јајце клетки од приплодни свињи (чисторасни и крстоски)

Име на одобрена институција (издавач на зоотехничкиот документ):

Име на матичната книга; _____

Број на грлото под кое е внесено во матичната книга: _____

Идентификациски број на грлото (тетовир и/или ушна маркица):

Датум на раѓање: _____ Раса: _____

Име и адреса на одгледувачот _____

Име и адреса на сопственик: _____

Педигре:

Татко	Татко на таткото	Мајка на таткото
Матичен број:	Матичен број:	Матичен број:

Мајка	Татко на мајката	Мајка на мајката
Матичен број:	Матичен број:	Матичен број:

Информации што овозможуваат идентификација на јајце клетката, датумот на незиното собирање и името и адресата на одобрената институција и на примачот

Кога постои повеќе од една јајце-клетка во пајета за чување на јајце-клетки треба точно да се посочи бројот на јајце клетките кои мораат да имаат иста мајка

Датум. _____

Место _____

Име, презиме и потпис на овластено лице

М.П

Прилог 12

Зоотехничка потврда за ембриони од приплодни свињи (чисторасни и крстоски)

Име на одобрена институција (издавач на зоотехничкиот документ):

Име на матичната книга; _____

Број на грлото под кое е внесено во матичната книга: _____

Идентификациски број на грлото (тетовир и/или ушна маркица):

Датум на раѓање: _____ Раса: _____

Име и адреса на одгледувачот _____

Име и адреса на сопственик: _____

Педигре:

Татко	Татко на таткото	Мајка на таткото
Матичен број:	Матичен број:	Матичен број:

Мајка	Татко на мајката	Мајка на мајката
Матичен број:	Матичен број:	Матичен број:

Информации за идентификација на ембрионот, датумот на неговото собирање и името и адресата на одобрената институција и на примачот:

Онаму каде што постои повеќе од еден ембрион во пајета јасен показател за бројот на ембрионите, кои сите мора да се од исти родители:

Датум. _____

Место _____

Име, презиме и потпис на овластено лице

М.П

2176.

Врз основа на член 63 став 5 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10 и 53/11) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува

**СПИСОК
НА РУРАЛНИ СРЕДИНИ И РУРАЛНИ ЗАЕДНИЦИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Општина	Населено место	Рурални средини со помалку од 30.000 жители (+)	Рурални средини со густина на населеност помала или еднаква на 150 жители на km ² (+)	Недостапни рурални заедници оддалечени најмалку 5км од изграден локален пат од најблиска градска населба во рамките на општината каде што припаѓаат (+)	Заостанати рурални заедници со ангажирано население еднакво или повеќе од 80% во земјоделска дејност од вкупното работоспособно население (+)	Заостанати рурални заедници каде бројот на неактивни трговски друштва во однос на вкупниот број регистрирани трговски друштва без разлика на запишана приоритетна дејност, односно определена главна приходна шифра во регистарот на годишни сметки е еднаков или поголем од 75% (+)	Заостанати рурални заедници каде вкупниот број на невработени во однос на бројот на жители имаат 100% повисока невработеност во однос на националниот просек (+)	Заостанати рурални заедници каде бројот на жители е помал од 150 жители (+)
Аеродром	Долно Лисиче	+		+				
Аеродром	Аеродром							
Арачиново	Арачиново	+						
Арачиново	Грушино	+	+	+				

[illegible]

Битола	Магарево	+	+	+	+	+	+	+	+
Битола	Велушина	+	+	+	+	+	+	+	+
Битола	Црнобуки	+	+	+	+	+	+	+	+
Битола	Црновец	+	+	+	+	+	+	+	+
Битола	Лера	+	+	+	+	+	+	+	+
Битола	Секирани	+	+	+	+	+	+	+	+
Битола	Лажец	+	+	+	+	+	+	+	+
Битола	Дихово	+	+	+	+	+	+	+	+
Битола	Трн	+	+	+	+	+	+	+	+
Битола	Драгош	+	+	+	+	+	+	+	+
Битола	Драгожани	+	+	+	+	+	+	+	+
Битола	Крклино	+	+	+	+	+	+	+	+
Битола	Ротино	+	+	+	+	+	+	+	+
Битола	Облаково	+	+	+	+	+	+	+	+
Битола	Српци	+	+	+	+	+	+	+	+
Битола	Гопеш	+	+	+	+	+	+	+	+
Битола	Братин Дол	+	+	+	+	+	+	+	+
Битола	Орехово	+	+	+	+	+	+	+	+
Битола	Стрежево	+	+	+	+	+	+	+	+
Битола	Лавци	+	+	+	+	+	+	+	+
Битола	Брусник	+	+	+	+	+	+	+	+
Битола	Кажани	+	+	+	+	+	+	+	+
Битола	Карамани	+	+	+	+	+	+	+	+
Битола	Доленци	+	+	+	+	+	+	+	+
Битола	Рамна	+	+	+	+	+	+	+	+
Битола	Поешчево	+	+	+	+	+	+	+	+
Битола	Барешани	+	+	+	+	+	+	+	+
Битола	Долно Оризари	+	+	+	+	+	+	+	+
Битола	Снегово	+	+	+	+	+	+	+	+
Битола	Бистрица	+	+	+	+	+	+	+	+

Битола	Габалавци	+	+	+	+	+	+	+	+
Битола	Метимир	+	+	+	+	+	+	+	+
Битола	Канино	+	+	+	+	+	+	+	+
Битола	Раштани	+	+	+	+	+	+	+	+
Битола	Олевени	+	+	+	+	+	+	+	+
Битола	Свиниште	+	+	+	+	+	+	+	+
Битола	Горно Оризари	+	+	+	+	+	+	+	+
Битола	Драгарино	+	+	+	+	+	+	+	+
Битола	Жабени	+	+	+	+	+	+	+	+
Битола	Крстоар	+	+	+	+	+	+	+	+
Битола	Старо Змирново	+	+	+	+	+	+	+	+
Битола	Кравари	+	+	+	+	+	+	+	+
Битола	Трново	+	+	+	+	+	+	+	+
Битола	Горно Егри	+	+	+	+	+	+	+	+
Битола	Долно Егри	+	+	+	+	+	+	+	+
Битола	Меџитлија	+	+	+	+	+	+	+	+
Битола	Ново Змирново	+	+	+	+	+	+	+	+
Богданци	Богданци	+	+	+	+	+	+	+	+
Богданци	Стојаково	+	+	+	+	+	+	+	+
Богданци	Ѓавато	+	+	+	+	+	+	+	+
Богданци	Селемли	+	+	+	+	+	+	+	+
Боговиње	Ново Село	+	+	+	+	+	+	+	+
Боговиње	Јеловјане	+	+	+	+	+	+	+	+
Боговиње	Урвич	+	+	+	+	+	+	+	+
Боговиње	Боговиње	+	+	+	+	+	+	+	+
Боговиње	Пирок	+	+	+	+	+	+	+	+
Боговиње	Долно Палчиште	+	+	+	+	+	+	+	+
Боговиње	Камењане	+	+	+	+	+	+	+	+
Боговиње	Горно Палчиште	+	+	+	+	+	+	+	+
Боговиње	Горно Седларце	+	+	+	+	+	+	+	+

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Градско	Двориште	+	+	+	+	+	+						+
Градско	Долно Чичево	+	+	+	+	+	+						+
Градско	Згрополци	+	+	+	+	+	+						+
Градско	Кочилари	+	+	+	+	+	+						+
Градско	Куридере	+	+	+	+	+	+						+
Градско	Ногаевци	+	+	+	+	+	+						
Градско	Подлес	+	+	+	+	+	+						+
Градско	Свекани	+	+	+	+	+	+						+
Градско	Скачинци	+	+	+	+	+	+						+
Градско	Убого	+	+	+	+	+	+						+
Градско	Уланци	+	+	+	+	+	+						+
Дебар	Гари	+	+	+	+	+	+						+
Дебар	Могорче	+	+	+	+	+	+						
Дебар	Дебар	+	+	+	+	+	+						
Дебар	Осој	+	+	+	+	+	+						+
Дебар	Баниште	+	+	+	+	+	+		+				+
Дебар	Отишани	+	+	+	+	+	+						
Дебар	Долно	+	+	+	+	+	+						
Дебар	Косоврасти	+	+	+	+	+	+						
Дебар	Горно	+	+	+	+	+	+						
Дебар	Косоврасти	+	+	+	+	+	+						
Дебар	Коњари	+	+	+	+	+	+						+
Дебар	Спас	+	+	+	+	+	+						+
Дебар	Татар Елевци	+	+	+	+	+	+						+
Дебар	Село-куки	+	+	+	+	+	+						+
Дебар	Хаме	+	+	+	+	+	+						+
Дебар	Џемиште	+	+	+	+	+	+						
Дебар	Бомово	+	+	+	+	+	+						+
Дебар	Кривци	+	+	+	+	+	+						+
Дебар	Рајчица	+	+	+	+	+	+						+
Дебар	Трнаниќ	+	+	+	+	+	+						+

[illegible]

Делчево	Турје		+	+	+	+	+	+	+							+
Дебарца	Црвена Вода		+	+	+	+	+	+	+							+
Делчево	Разловци		+	+	+	+	+	+	+							
Делчево	Драмче		+	+	+	+	+	+	+							
Делчево	Бигла		+	+	+	+	+	+	+							
Делчево	Вирче		+	+	+	+	+	+	+							
Делчево	Габрово		+	+	+	+	+	+	+							
Делчево	Град		+	+	+	+	+	+	+							
Делчево	Делчево		+													
Делчево	Трабовитвиште		+	+	+	+	+	+	+							
Делчево	Нов Истевник		+	+	+	+	+	+	+							+
Делчево	Звегор		+	+	+	+	+	+	+							
Делчево	Ветрен		+	+	+	+	+	+	+							+
Делчево	Стар Истевник		+	+	+	+	+	+	+							+
Делчево	Илиово		+	+	+	+	+	+	+							+
Делчево	Стамер		+	+	+	+	+	+	+							
Делчево	Вратиславци		+	+	+	+	+	+	+			+				+
Делчево	Селник		+	+	+	+	+	+	+							+
Делчево	Киселица		+	+	+	+	+	+	+							+
Делчево	Косово Дабје		+	+	+	+	+	+	+							+
Делчево	Чифлик		+	+	+	+	+	+	+							+
Делчево	Очипала		+	+	+	+	+	+	+							+
Делчево	Турија		+	+	+	+	+	+	+							+
Делчево	Полето		+	+	+	+	+	+	+							
Демир Капија	Клисура		+	+	+	+	+	+	+							+
Демир Капија	Иберли		+	+	+	+	+	+	+							+
Демир Капија	Копришница		+	+	+	+	+	+	+							+
Демир Капија	Драчевица		+	+	+	+	+	+	+							+
Демир Капија	Бистренци		+	+	+	+	+	+	+							
Демир Капија	Бесвица		+	+	+	+	+	+	+							+

[illegible]

Демир Хисар	Бабино	+	+	+	+	+	+	+	+
Демир Хисар	Доленци	+	+	+	+	+	+	+	+
Демир Хисар	Прибилци	+	+	+	+	+	+	+	+
Демир Хисар	Вардино	+	+	+	+	+	+	+	+
Демир Хисар	Жван	+	+	+	+	+	+	+	+
Демир Хисар	Единаковци	+	+	+	+	+	+	+	+
Демир Хисар	Лесково	+	+	+	+	+	+	+	+
Демир Хисар	Растојца	+	+	+	+	+	+	+	+
Демир Хисар	Церово	+	+	+	+	+	+	+	+
Демир Хисар	Ново Село	+	+	+	+	+	+	+	+
Демир Хисар	Радово	+	+	+	+	+	+	+	+
Демир Хисар	Ракитница	+	+	+	+	+	+	+	+
Демир Хисар	Загориче	+	+	+	+	+	+	+	+
Демир Хисар	Кутретино	+	+	+	+	+	+	+	+
Демир Хисар	Суво Грло	+	+	+	+	+	+	+	+
Демир Хисар	Демир Хисар	+	+	+	+	+	+	+	+
Демир Хисар	Белче	+	+	+	+	+	+	+	+
Демир Хисар	Граиште	+	+	+	+	+	+	+	+
Демир Хисар	Утово	+	+	+	+	+	+	+	+
Демир Хисар	Сладуево	+	+	+	+	+	+	+	+
Дојран	Николик	+	+	+	+	+	+	+	+
Дојран	Стар Дојран	+	+	+	+	+	+	+	+
Дојран	Нов Дојран	+	+	+	+	+	+	+	+
Дојран	Сретеново	+	+	+	+	+	+	+	+
Дојран	Фурка	+	+	+	+	+	+	+	+
Дојран	Ѓопчели	+	+	+	+	+	+	+	+
Дојран	Црничани	+	+	+	+	+	+	+	+
Дојран	Куртамзали	+	+	+	+	+	+	+	+
Дојран	Органџали	+	+	+	+	+	+	+	+
Дојран	Дурутли	+	+	+	+	+	+	+	+

Дојран	Севендекли
Дојран	Чаушли
Дојран	Џумабос
Долнени	Гостиражни
Долнени	Дабјани
Долнени	Жабјани
Долнени	Житоше
Долнени	Лажани
Долнени	Дебреште
Долнени	Десово
Долнени	Црнилиште
Долнени	Пешталиво
Долнени	Ропотово
Долнени	Дупјачани
Долнени	Заполжани
Долнени	Долнени
Долнени	Вранче
Долнени	Бело Поле
Долнени	Браилово
Долнени	Сенокос
Долнени	Зрзе
Долнени	Секирци
Долнени	Локвени
Долнени	Долтаец
Долнени	Дреновци
Долнени	Небрегово
Долнени	Новоселани
Долнени	Костинци
Долнени	Кошино
Долнени	Рилево

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Илинден	Мипадиновци	+	+	+	+	
Илинден	Илинден	+				
Илинден	Кадино	+				
Илинден	Мралино	+	+			
Илинден	Ајатовци	+	+			
Илинден	Дељадровци	+	+	+		
Илинден	Текија	+	+	+		
Илинден	Бујковци	+	+	+		
Илинден	Мршевци	+	+	+		
Илинден	Бучинци	+	+	+		
Илинден	Бунарџик	+	+			
Илинден	Марино	+				
Јегуновце	Вратница	+	+	+		
Јегуновце	Рогачево	+	+	+		
Јегуновце	Раотинце	+	+			
Јегуновце	Беловиште	+	+	+		
Јегуновце	Јажинце	+	+	+		
Јегуновце	Копанце	+	+			
Јегуновце	Старо Село	+	+	+		
Јегуновце	Сиричино	+	+	+		
Јегуновце	Јегуновце	+	+			
Јегуновце	Орашје	+	+	+		
Јегуновце	Туденце	+	+			
Јегуновце	Јанчиште	+	+			
Јегуновце	Жилче	+	+	+		
Јегуновце	Преѓубиште	+	+			
Јегуновце	Ратае	+	+	+		
Јегуновце	Шемшево	+		+		
Јегуновце	Подбреге	+	+			
Кавадарци	Радња	+	+	+	+	+

Кавадарци	Конопиште	+	+	+	+	+	+	+	+
Кавадарци	Клиново	+	+	+	+	+	+	+	+
Кавадарци	Бохула	+	+	+	+	+	+	+	+
Кавадарци	Галиште	+	+	+	+	+	+	+	+
Кавадарци	Кавадарци	+							
Кавадарци	Бојанчиште	+	+	+	+	+	+	+	+
Кавадарци	Куманичево	+	+	+	+	+	+	+	+
Кавадарци	Праведник	+	+	+	+	+	+	+	+
Кавадарци	Страгово	+	+	+	+	+	+	+	+
Кавадарци	Ваташа	+	+	+	+	+	+	+	+
Кавадарци	Дреново	+	+	+	+	+	+	+	+
Кавадарци	Сопот	+	+	+	+	+	+	+	+
Кавадарци	Шешково	+	+	+	+	+	+	+	+
Кавадарци	Чемерско	+	+	+	+	+	+	+	+
Кавадарци	Гарниково	+	+	+	+	+	+	+	+
Кавадарци	Фариш	+	+	+	+	+	+	+	+
Кавадарци	Грбовец	+	+	+	+	+	+	+	+
Кавадарци	Драгожел	+	+	+	+	+	+	+	+
Кавадарци	Бегниште	+	+	+	+	+	+	+	+
Кавадарци	Марена	+	+	+	+	+	+	+	+
Кавадарци	Ресава	+	+	+	+	+	+	+	+
Кавадарци	Кесендре	+	+	+	+	+	+	+	+
Кавадарци	Раец	+	+	+	+	+	+	+	+
Кавадарци	Драдња	+	+	+	+	+	+	+	+
Кавадарци	Дабниште	+	+	+	+	+	+	+	+
Кавадарци	Глишиќ	+							
Кавадарци	Возарци	+	+	+	+	+	+	+	+
Кавадарци	Кошани	+	+	+	+	+	+	+	+
Кавадарци	Брушани	+	+	+	+	+	+	+	+
Кавадарци	Добротино	+	+	+	+	+	+	+	+

[illegible]

[illegible]

Кочани	Црвена Нива	+	+	+	+	+						+
Кочани	Горни Подлог	+										
Кочани	Долно Градче	+	+									+
Кратово	Шопско Рударе	+	+	+	+	+						+
Кратово	Страцин	+	+	+	+	+						
Кратово	Емирица	+	+	+	+	+						+
Кратово	Кнежево	+	+	+	+	+						+
Кратово	Секулица	+	+	+	+	+						
Кратово	Горно Кратово	+	+	+	+	+						+
Кратово	Нежилово	+	+	+	+	+						+
Кратово	Коњух	+	+	+	+	+						
Кратово	Кратово	+	+									
Кратово	Куќлица	+	+	+	+	+						+
Кратово	Татомир	+	+	+	+	+						+
Кратово	Трновац	+	+	+	+	+						
Кратово	Филиповци	+	+	+	+	+						+
Кратово	Мушково	+	+	+	+	+						+
Кратово	Којково	+	+	+	+	+						+
Кратово	Шлегово	+	+	+	+	+						
Кратово	Димонце	+	+	+	+	+						+
Кратово	Луково	+	+	+	+	+						+
Кратово	Крилатица	+	+	+	+	+			+			+
Кратово	Железница	+	+	+	+	+						
Кратово	Пендаќ	+	+	+	+	+						+
Кратово	Тополовиќ	+	+	+	+	+			+			+
Кратово	Вакуф	+	+	+	+	+						+
Кратово	Талашманце	+	+	+	+	+						
Кратово	Туралево	+	+	+	+	+						
Кратово	Каврак	+	+	+	+	+						+
Кратово	Приковци	+	+	+	+	+						+

Кратово	Близанци	+	+	+	+	+	+					+
Кратово	Кетеново	+	+	+	+	+	+					
Кратово	Куново	+	+	+	+	+	+					+
Кратово	Живалево	+	+	+	+	+	+					
Крива Паланка	Костур	+	+	+	+	+	+					+
Крива Паланка	Градец	+	+	+	+	+	+					
Крива Паланка	Нерав	+	+	+	+	+	+		+			
Крива Паланка	Дурачка Река	+	+	+	+	+	+					
Крива Паланка	Луке	+	+	+	+	+	+					
Крива Паланка	Подржи Коњ	+	+	+	+	+	+					+
Крива Паланка	Станци	+	+	+	+	+	+					
Крива Паланка	Конопница	+	+	+	+	+	+					
Крива Паланка	Трново	+	+	+	+	+	+					
Крива Паланка	Крклџа	+	+	+	+	+	+					
Крива Паланка	Огут	+	+	+	+	+	+					
Крива Паланка	Дренак	+	+	+	+	+	+					+
Крива Паланка	Жидилово	+	+	+	+	+	+					
Крива Паланка	Габар	+	+	+	+	+	+		+			+
Крива Паланка	Метежово	+	+	+	+	+	+					+
Крива Паланка	Добровница	+	+	+	+	+	+					
Крива Паланка	Осиче	+	+	+	+	+	+					+
Крива Паланка	Мождивњак	+	+	+	+	+	+					
Крива Паланка	Мала Црцорија	+	+	+	+	+	+					+
Крива Паланка	Длабочица	+	+	+	+	+	+					+
Крива Паланка	Киселица	+	+	+	+	+	+					+
Крива Паланка	Голема Црцорија	+	+	+	+	+	+					+
Крива Паланка	Узем	+	+	+	+	+	+					
Крива Паланка	Баштево	+	+	+	+	+	+			+		+
Крива Паланка	Борово	+	+	+	+	+	+					+
Крива Паланка	Бес	+	+	+	+	+	+					+

[illegible]

[illegible]

Куманово	Кокошиње	+	+	+	+	+	+	+
Куманово	Колицко	+	+	+	+	+	+	+
Куманово	Косматац	+	+	+	+	+	+	+
Куманово	Кулибег	+	+	+	+	+	+	+
Куманово	Кучкарево	+	+	+	+	+	+	+
Куманово	Кешање	+	+	+	+	+	+	+
Куманово	Лопате	+						
Куманово	Љубодраг	+	+	+	+	+	+	
Куманово	Мургаш	+	+	+	+	+	+	+
Куманово	Ново Село	+	+	+	+	+	+	
Куманово	Новоселѓане	+	+	+	+	+	+	+
Куманово	Орашац	+	+	+	+	+	+	
Куманово	Пезово	+	+	+	+	+	+	+
Куманово	Провеце	+						
Куманово	Пчиња	+	+	+	+	+	+	
Куманово	Режановце	+	+	+	+	+	+	
Куманово	Речица	+	+	+	+	+	+	
Куманово	Романовце	+	+	+	+	+	+	
Куманово	Скачковце	+	+	+	+	+	+	
Куманово	Сопот	+	+	+	+	+	+	
Куманово	Студена Бара	+	+	+	+	+	+	
Куманово	Сушево	+	+	+	+	+	+	+
Куманово	Табановце	+	+	+	+	+	+	
Куманово	Тромеѓа	+	+	+	+	+	+	
Куманово	Умин Дол	+	+	+	+	+	+	
Куманово	Черкези	+						
Куманово	четирце	+	+	+	+	+	+	
Куманово	Шупли Камен	+	+	+	+	+	+	+
Липково	Матејче	+	+	+	+	+	+	
Липково	Алашевце	+	+	+	+	+	+	+

[illegible]

[illegible]

Маврово и Ростуше	Леуново	+	+	+	+	+	+	+	+
Маврово и Ростуше	Лазарополе	+	+	+	+	+	+	+	+
Маврово и Ростуше	Маврови Анови	+	+	+	+	+	+	+	+
Маврово и Ростуше	Маврово	+	+	+	+	+	+	+	+
Маврово и Ростуше	Нивиште	+	+	+	+	+	+	+	+
Маврово и Ростуше	Никифорово	+	+	+	+	+	+	+	+
Маврово и Ростуше	Нистрово	+	+	+	+	+	+	+	+
Маврово и Ростуше	Ничпур	+	+	+	+	+	+	+	+
Маврово и Ростуше	Ново Село	+	+	+	+	+	+	+	+
Маврово и Ростуше	Оркуше	+	+	+	+	+	+	+	+
Маврово и Ростуше	Присојница	+	+	+	+	+	+	+	+
Маврово и Ростуше	Росоки	+	+	+	+	+	+	+	+
Маврово и Ростуше	Ростуша	+	+	+	+	+	+	+	+
Маврово и Ростуше	Рибница	+	+	+	+	+	+	+	+
Маврово и Ростуше	Селце	+	+	+	+	+	+	+	+
Маврово и Ростуше	Сенце	+	+	+	+	+	+	+	+
Маврово и Ростуше	Скудриње	+	+	+	+	+	+	+	+
Маврово и Ростуше	Сретково	+	+	+	+	+	+	+	+
Маврово и Ростуше	Сушица	+	+	+	+	+	+	+	+
Маврово и Ростуше	Тануше	+	+	+	+	+	+	+	+

[illegible]

Македонски Брод	Волче	+	+	+	+							+
Македонски Брод	Горни Манастирец	+	+	+	+					+		+
Македонски Брод	Горно Ботушје	+	+	+	+							+
Македонски Брод	Горно Крушје	+	+	+	+							+
Македонски Брод	Грешница	+	+	+	+							+
Македонски Брод	Девич	+	+	+	+							+
Македонски Брод	Долни Манастирец	+	+	+	+							
Македонски Брод	Долно Ботушје	+	+	+	+							+
Македонски Брод	Долно Крушје	+	+	+	+							+
Македонски Брод	Драгов Дол	+	+	+	+							+
Македонски Брод	Дреново	+	+	+	+							+
Македонски Брод	Заград	+	+	+	+					+		+
Македонски Брод	Звечан	+	+	+	+							+
Македонски Брод	Здуње	+	+	+	+					+		+
Македонски Брод	Зркле	+	+	+	+							+
Македонски Брод	Ижиште	+	+	+	+							+
Македонски Брод	Инче	+	+	+	+							+
Македонски Брод	Калугерец	+	+	+	+							+
Македонски Брод	Ковач	+	+	+	+							+
Македонски Брод	Ковче	+	+	+	+							+

Македонски Брод	Косово	+	+	+	+				+
Македонски Брод	Крапа	+	+	+	+				+
Македонски Брод	Латово	+	+	+					+
Македонски Брод	Локвица	+	+	+	+			+	+
Македонски Брод	Лупште	+	+	+	+				+
Македонски Брод	Могилец	+	+	+	+				+
Македонски Брод	Модриште	+	+	+	+				+
Македонски Брод	Орзовец	+	+	+	+				
Македонски Брод	Раине	+	+	+	+				+
Македонски Брод	Растеш	+	+	+	+				+
Македонски Брод	Русјаци	+	+	+	+				+
Македонски Брод	Самоков	+	+	+	+				
Македонски Брод	Сланско	+	+	+					
Македонски Брод	Слатина	+	+	+	+				+
Македонски Брод	Старо Село	+	+		+				+
Македонски Брод	Суводол	+	+	+					
Македонски Брод	Сушица	+	+	+	+				+
Македонски Брод	Тажево	+	+	+	+				+
Македонски Брод	Томино Село	+	+	+	+				+
Македонски Брод	Тополница	+	+	+	+				+

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Тетово	Отуње	+	+	+	+	+						+
Тетово	Порој	+	+									
Тетово	Саракино	+	+									
Тетово	Селце	+	+									
Тетово	Сетопе	+	+	+								+
Тетово	Фалиш	+	+	+								
Тетово	Џегчиште	+	+									
Тетово	Шипковица	+	+	+								
Центар	Центар											
Центар Жула	Бајрамовци	+	+	+				+				
Центар Жула	Баланци	+	+	+								
Центар Жула	Брештани	+	+	+								+
Центар Жула	Власиќи	+	+									+
Центар Жула	Голем											
Центар Жула	Папрадник	+	+									
Центар Жула	Горно	+	+	+								+
Центар Жула	Мелничани	+	+	+								
Центар Жула	Горенци	+	+	+								
Центар Жула	Долгаш	+	+	+				+			+	+
Центар Жула	Долно											
Центар Жула	Мелничани	+	+	+								+
Центар Жула	Евла	+	+	+								+
Центар Жула	Елевци	+	+	+						+		
Центар Жула	Житинени	+	+	+								
Центар Жула	Кочишта	+	+	+								+
Центар Жула	Коџаџик	+	+	+								
Центар Жула	Мал Папрадник	+	+									
Центар Жула	Новак	+	+	+								
Центар Жула	Осолница	+	+	+								+
Центар Жула	Оцовци	+	+	+								
Центар Жула	Пареша	+	+	+								+

[illegible]

Штип	Љуботен	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Штип	Сарчиево	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Штип	Суво Грло	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Штип	Танатарци	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Штип	Чардаклија	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Штип	Брест	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Штип	Пухче	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Штип	Тестемелци	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Штип	Чифлик	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Штип	Степанци	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Штип	Балталија	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Штип	Лакавица	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Штип	Липов Дол	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Штип	Софилари	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Штип	Шопур	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Штип	Ново Село	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Штип	Горачино	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Штип	Сушево	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Штип	Три Чешми	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Штип	Стар Караорман	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Штип	Штип									
Штип	Едеклерци	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Штип	Скандалци	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Штип	Топлиќ	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Штип	Хаџи-Сејдели	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Штип	Хаџи-Хамзали	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Штип	Црешка	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Шуто Оризари	Шуто Оризари	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Шуто Оризари	Горно Оризари	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Овој список се објавува во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 16-9055/12
27 мај 2011 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

**СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****2177.**

Советот на Јавните обвинители на Република Македонија, согласно член 9 став 1 алинеја 3 и член 43 од Закон за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 150/07), член 65 став 1 алинеја 4 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник РМ“ бр.150/07) и член 13 став 1 алинеја 3 од Деловникот за работа на Советот на јавните обвинители на Република Македонија, на седница одржана на 1 јули 2011 година ја донесе, следната

**О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА
ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ****I**

На Мирјана Василевска, јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје, и се утврди престанок на функцијата јавен обвинител поради избор на друга јавна функција – Судија на Виш управен суд.

II

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОР бр.6/11
1 јули 2011 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Костадин Кизов, с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
2178.**

Врз основа на член 157 став (4) и член 159 став (5) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/08, бр. 158/10, бр. 17/11 и 51/11), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности. донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ ПОТВРДА ПО ПРИЈАВАТА
ЗА ПОЕДИНЕЧНО ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА
НА НЕДВИЖНОСТИТЕ, ОДНОСНО НЕИЗДАВАЊЕ
ПОТВРДА ПО ПРИЈАВАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ КОИ ВО
СИСТЕМАТСКОТО ЗАПИШУВАЊЕ ОСТАНАЛЕ
НЕЗАПИШАНИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на барањето заради издавање потврда по пријавата за поединечно запишување на правата на

недвижностите, односно издавање потврда по пријавата за запишување на правата на недвижностите кои во систематското запишување останале незапишани.

Член 2

Барањето заради издавање потврда по пријавата за поединечно запишување на правата на недвижностите, се поднесува на образец „Барање заради издавање потврда по пријавата за поединечно запишување на правата на недвижностите“ во формат А4 во бела боја кој е даден во Прилог 1 и е составен дел на овој правилник.

Образецот содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, во средишниот дел назив на барањето, податоци за подносителот на барањето (име и презиме, односно назив на подносителот на барањето, адреса односно седиште), краток опис поради што се поднесува барањето, место и датум на поднесување на барањето и место за потпис на подносителот на барањето.

Кон барањето од став 1 на овој член се поднесува копија од пријавата за поединечно запишување на правата на недвижностите.

Член 3

Барањето заради издавање потврда по пријавата за запишување на правата на недвижностите кои во систематското запишување останале незапишани, се поднесува на образец „Барање заради издавање потврда по пријавата за запишување на правата на недвижностите кои во систематското запишување останале незапишани“ во формат А4 во бела боја кој е даден во Прилог 2 и е составен дел на овој правилник.

Образецот содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, во средишниот дел назив на барањето, податоци за подносителот на барањето (име и презиме, односно назив на подносителот на барањето, адреса односно седиште), краток опис поради што се поднесува барањето, место и датум на поднесување на барањето и место за потпис на подносителот на барањето.

Кон барањето од став 1 на овој член се поднесува копија од пријавата за запишување на правата на недвижностите кои во систематското запишување останале незапишани.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-8893/2
29 јуни 2011 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

Прилог бр.1

**ДО: ПИСАРНИЦАТА НА СЕДИШТЕТО НА
АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
СКОПЈЕ**

Б А Р А Њ Е

**заради неиздавање потврда по пријавата за поединечно
запишување на правата на недвижностите**

Од

(име и презиме на физичко лице/ назив на правно лице)

(адреса на физичко лице/ седиште на правно лице)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам, согласно со рокот утврден во член 157 став (6) од Законот за катастар на недвижности да се постапи по пријавата за поединечно запишување на правата на недвижностите, поднесена под број _____ од _____ до _____.

Кон барањето поднесувам копија од пријавата за поединечно запишување на правата на недвижностите.

Место и датум

Подносител на барањето

Прилог бр.2

**ДО: ПИСАРНИЦАТА НА СЕДИШТЕТО НА
АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
СКОПЈЕ**

Б А Р А Њ Е

**заради неиздавање потврда по пријавата за запишување на правата
на недвижностите кои во систематското запишување останале
незапишани**

Од

(име и презиме на физичко лице/ назив на правно лице)

(адреса на физичко лице/ седиште на правно лице)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам, согласно со рокот утврден во член 159 став (7) од Законот за катастар на недвижности да се постапи по пријавата за запишување на правата на недвижностите кои во систематското запишување останале незапишани, поднесена под број _____ од _____ до _____.

Кон барањето поднесувам копија од пријавата за запишување на правата на недвижностите кои во систематското запишување останале незапишани.

Место и датум

Подносител на барањето

ФОНД ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ**2179.**

Врз основа на член 163 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на РМ“ бр.80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 5/2001, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 101/2005, 70/2006, 153/2007, 152/2007, 161/2008, 81/2009, 156/2009, 83/2010, 156/2010, 24/2010 и 51/2011), а во врска со член 15 став 6 од Законот за матична евиденција на осигурениците и корисниците на правата од пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на РМ“ бр.16/2004, 55/2007, 102/2008 и 51/2011), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 29 јуни 2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ЕДИНСТВЕН КОДЕКС
НА ШИФРИ ЗА ВНЕСУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ВО МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА

Член 1

Во Одлуката за утврдување Единствен кодекс на шифри за внесување податоци во матична евиденција бр. 02-3742/1 од 14 јуни 2007 година („Службен весник на РМ“ бр.77/2007, 83/2010), се вршат следните дополнувања:

1. Во редниот број 6, Обврски на Буџетот на Република Македонија кон Фондот на пензиското и инвалидското осигурување (во натамошниот текст Фонд) се додаваат следните алинеи:

Ред. број	ОБЕЛЕЖЈЕ	Шифри
6.	- обврска на Буџетот на Министерството за одбрана за целиот износ на пензија, до навршување на годините на живот за остварување право на старосна пензија (Законот за служба во Армијата на Република Македонија - Сл. весник на РМ бр.36 /2010)	80

2. Во редниот број 9 **Основ на осигурување**, се додаваат следните алинеи:

Ред. број	ОБЕЛЕЖЈЕ	Шифри
9.	- осигурување по основ на инвалидност и телесно оштетување при вршење на волонтерска работа	56
	- формирање на општи податоци по автоматски пат	99

3. Во редниот број 15 **податоци за стажот - вид на стаж**, се додаваат следните алинеи:

Ред. број	ОБЕЛЕЖЈЕ	Шифри
	- дополнителна работа согласно член 121 од Законот за работни односи	0057

4. Во редниот број 23 **Пропис според кој е признато правото**, се додаваат следните алинеи:

Ред. број	ОБЕЛЕЖЈЕ	Шифри
23.	- според Законот за служба во Армијата на Република Македонија (Службен весник на РМ бр.36/2010)	84

После редниот број 40, се додава нова точка 41, која гласи:

41. Стаж на осигурување што се смета со зголемено траење

АКУМУЛАТОРИ

Степен на зголемување на стажот	Шифри
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 14 месеци - 12/14	8007
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 15 месеци 12/15	8008

БЕЗАЛКОХОЛНИ ПИЈАЛАЦИ Производство од страна на лица со инвалидитет

Степен на зголемување на стажот	Шифри
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 14 месеци - 12/14	8009

ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ

Степен на зголемување на стажот	Шифри
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 14 месеци - 12/14	8010

ГРАДЕЖНИШТВО

Степен на зголемување на стажот	Шифри
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 15 месеци - 12/15	8011

ГРАФИЧКА ИНДУСТРИЈА

Степен на зголемување на стажот	Шифри
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 14 месеци - 12/14	8012
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 15 месеци - 12/15	8013

ГУМАРСКА ИНДУСТРИЈА

Степен на зголемување на стажот	Шифри
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 14 месеци - 12/14	8014
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 15 месеци - 12/15	8015

ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛИ

Степен на зголемување на стажот	Шифри
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 14 месеци - 12/14	8016
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 15 месеци - 12/15	8017

ЖЕЛЕЗАРНИЦИ

Степен на зголемување на стажот	Шифри
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 14 месеци - 12/14	8018
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 15 месеци - 12/15	8019
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 16 месеци - 12/16	8020

ЖИЧАНИ ПРОИЗВОДИ

Степен на зголемување на стажот	Шифри
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 14 месеци - 12/14	8021

ЗАВАРЕНИ ЦЕВКИ И ПРОФИЛИ

Степен на зголемување на стажот	Шифри
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 14 месеци - 12/14	8022

ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ

Степен на зголемување на стажот	Шифри
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 14 месеци - 12/14	8023
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 15 месеци - 12/15	8024
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 16 месеци - 12/16	8025

КАМЕНОЛОМИ

Степен на зголемување на стажот	Шифри
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 14 месеци - 12/14	8026

КЕРАМИЧКА ИНДУСТРИЈА

Степен на зголемување на стажот	Шифри
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 14 месеци - 12/14	8027
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 15 месеци - 12/15	8028
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 16 месеци - 12/16	8029

КЛАНИЦИ

Степен на зголемување на стажот	Шифри
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 14 месеци - 12/14	8030
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 15 месеци - 12/15	8031

КОВАЧНИЦИ

Степен на зголемување на стажот	Шифри
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 14 месеци - 12/14	8032
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 15 месеци - 12/15	8033

КОЖАРСКО- ПРЕРАБОТУВАЧКА ИНДУСТРИЈА

Степен на зголемување на стажот	Шифри
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 14 месеци - 12/14	8034
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 15 месеци - 12/15	8035

КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

Степен на зголемување на стажот	Шифри
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 14 месеци - 12/14	8036
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 15 месеци - 12/15	8037
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 16 месеци - 12/16	8038
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 17 месеци - 12/17	8039

ЛЕАРНИЦИ

Степен на зголемување на стажот	Шифри
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 14 месеци - 12/14	8040
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 15 месеци - 12/15	8041
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 16 месеци - 12/16	8042

НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

Степен на зголемување на стажот	Шифри
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 14 месеци - 12/14	8043
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 15 месеци - 12/15	8044

ОВЧАРСКО ПРОИЗВОТСТВО

Степен на зголемување на стажот	Шифри
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 14 месеци - 12/14	8045

ОГНООТПОРНИ МАТЕРИЈАЛИ

Степен на зголемување на стажот	Шифри
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 14 месеци - 12/14	8046

ОДРЖУВАЊЕ НА ДАЛНОВОДИ

Степен на зголемување на стажот	Шифри
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 14 месеци - 12/14	8047
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 15 месеци - 12/15	8048

ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНИ ПАТИШТА

Степен на зголемување на стажот	Шифри
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 14 месеци - 12/14	8049

ОРГАНСКО- ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА

Степен на зголемување на стажот	Шифри
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 14 месеци - 12/14	8050
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 15 месеци - 12/15	8051
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 16 месеци - 12/16	8052

РАБОТА НА НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ

Степен на зголемување на стажот	Шифри
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 14 месеци - 12/14	8053

РАБОТА ПОД ВОДА

Степен на зголемување на стажот	Шифри
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 18 месеци - 12/18	8054

РУДНИЦИ

Степен на зголемување на стажот	Шифри
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 14 месеци - 12/14	8055
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 15 месеци - 12/15	8056
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 16 месеци - 12/16	8057
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 17 месеци - 12/17	8058
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 18 месеци - 12/18	8059

СООБРАЌАЈ

Степен на зголемување на стажот	Шифри
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 14 месеци - 12/14	8060
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 15 месеци - 12/15	8061
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 16 месеци - 12/16	8062
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 18 месеци - 12/18	8063

СОПИРАЧКИ СИСТЕМИ

Степен на зголемување на стажот	Шифри
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 14 месеци - 12/14	8064
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 15 месеци - 12/15	8065

СТАКЛО

Степен на зголемување на стажот	Шифри
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 14 месеци - 12/14	8066
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 15 месеци - 12/15	8067

ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА

Степен на зголемување на стажот	Шифри
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 14 месеци - 12/14	8068
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 15 месеци - 12/15	8069

ТЕРМОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

Степен на зголемување на стажот	Шифри
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 14 месеци - 12/14	8070
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 15 месеци - 12/15	8071
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 15 месеци - 12/16	8072

ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ

Степен на зголемување на стажот	Шифри
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 14 месеци - 12/14	8073

ТОПИЛНИЦИ

Степен на зголемување на стажот	Шифри
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 14 месеци - 12/14	8074
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 15 месеци - 12/15	8075
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 16 месеци - 12/16	8076

УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ

Степен на зголемување на стажот	Шифри
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 18 месеци - 12/18	8077

ФАРМАЦЕВТСКА ИНДУСТРИЈА

Степен на зголемување на стажот	Шифри
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 14 месеци - 12/14	8078
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 15 месеци - 12/15	8079

ФЕРОЛЕГУРИ

Степен на зголемување на стажот	Шифри
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 14 месеци - 12/14	8080
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 15 месеци - 12/15	8081
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 16 месеци - 12/16	8082

ФИЗИЧКО- ХЕМИСКИ И МЕТАЛУРШКИ ИСПИТУВАЊА

Степен на зголемување на стажот	Шифри
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 14 месеци - 12/14	8083
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 15 месеци - 12/15	8084

ХИДРОЦЕНТРАЛИ

Степен на зголемување на стажот	Шифри
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 14 месеци - 12/14	8085
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 15 месеци - 12/15	8086

ЦАРИНСКА УПРАВА

Степен на зголемување на стажот	Шифри
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 14 месеци - 12/14	8087
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 15 месеци - 12/15	8088
За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 16 месеци - 12/16	8089

ШУМАРСТВО

За работните места каде што стажот на осигурување на секои 12 месеци се смета како 15 месеци - 12/15	8090
--	------

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“.

Бр. 02-3932/1
29 јуни 2011 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ацо Стојанов, с.р.

УПРАВА ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ

2180.

Врз основа на член 52 од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/06, 89/08, 171/10 и 53/11), Управата за семе и саден материјал во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство го објавува запишувањето на сорти на земјоделски растенија во

НАЦИОНАЛНА СОРТНА ЛИСТА

Во Национална сортна листа се запишуваат следните сорти:

Вид на растение	Ознака на сортата	Година на воведување на сортата	Фирма односно име и презиме на одржувачот на сортата, односно застапникот
Г ГРАДИНАРСКИ РАСТЕНИЈА			
Г.23 Lycopersicon lycopersicum L – домат	Staccato F1	2011	Bejo Zaden B.V. - Холандија “ВЕ-КА” ДООЕЛ ул. “Балканска” бр. 14 Струмица
	Tourist F1	2011	Bejo Zaden B.V. - Холандија “ВЕ-КА” ДООЕЛ ул. “Балканска” бр. 14 Струмица
	Logistica F1	2011	Rijk Zwaan- B.V. Холандија “Семенарство”- А.Д. Хиподром б.б. Маџари, Скопје
	Pink Paradise F1	2011	Sakata Seed Corporation- Јапонија “Семенарство”- А.Д.Хиподром б.б. Маџари, Скопје
	CLX 37304 F1	2011	Clause Tezier – Франција “Евгени” - ДОО ул: “Маџари” б.б. Сингелиќ, лок.242
Г.18 Cucumis sativus L-краставица	Campan F1	2011	Rijk Zwaan- B.V. Холандија “Семенарство”- А.Д. Хиподром б.б. Маџари, Скопје
	Valoce F1	2011	Rijk Zwaan- B.V. Холандија “Семенарство”- А.Д. Хиподром б.б. Маџари, Скопје
Г.16 Citrus vulgaris L-лубеница	Colosseo F1	2011	SVS - Холандија “Агрохемија”- ДООЕЛ, ул. “Рузвелтова” бр.22, Скопје

	Caravan F1	2011	Nunhems B.V. Холандија “Агро Јуником” ДООЕЛ, ул. “ Првوماјска “ б.б. Скопје
	Montana F1	2011	Nunhems B.V. Холандија “Агро Јуником” ДООЕЛ, ул. “ Првوماјска “ б.б. Скопје
Г.29 Solanum tuberosum L-компир	Asterix	2011	HZPC – Холандија “Агрохемија“- ДООЕЛ, ул. “Рузвелтова“ бр.22, Скопје
	Mondial	2011	HZPC – Холандија “Агрохемија“- ДООЕЛ, ул. “Рузвелтова“ бр.22, Скопје
	Dolce vita	2011	HZPC – Холандија “Агрохемија“- ДООЕЛ, ул. “Рузвелтова“ бр.22, Скопје
	Challenger	2011	HZPC – Холандија “Агрохемија“- ДООЕЛ, ул. “Рузвелтова“ бр.22, Скопје
Г.5 Beta vulgaris L- цвекло	Kestrel F1	2011	Sakata Seed Corporation- Јапонија “Семенарство“- А.Д.Хиподром б.б. Маџари, Скопје
	Pablo F1	2011	Bejo Zaden B.V. – Холандија “ ВЕ-КА ” ДООЕЛ ул. ” Балканска ” бр. 14 Струмица
	Taunus F1	2011	Bejo Zaden B.V. – Холандија “ ВЕ-КА ” ДООЕЛ ул. ” Балканска ” бр. 14 Струмица
Г.8 Brassica oleracea var. Botrytis L-карфиол	Conero F1	2011	SVS – Холандија “Агрохемија“- ДООЕЛ, ул. “Рузвелтова“ бр.22, Скопје
Г.17 Cucumis melo L-диња	Giusto	2011	SVS – Холандија “Агрохемија“- ДООЕЛ, ул. “Рузвелтова“ бр.22, Скопје
Г.21 Daucus carota L-морков	CLX31510 F1	2011	Clause Tezier – Франција “ Евгени “ – ДОО ул: “ Маџари “ б.б. Сингелиќ, лок.242

	Napoli F1	2011	Bejo Zaden B.V. - Холандија “ВЕ-КА” ДООЕЛ ул. “Балканска” бр. 14 Струмица
Г.13 Brassica oleracea L. convar botrytis -брокола	Monopoly F1	2011	Syngenta seeds B.V. – Холандија “Холма” ДОО Струмица, ул. “ Маршал Тито” бр.109 Струмица
	Parthenon F1	2011	Sakata Seed Corporation- Јапонија “Семенарство”- А.Д.Хиподром б.б. Маџари, Скопје
	CLX 3503 F1	2011	Clause Tezier – Франција “ Евгени” - ДОО ул: “ Маџари” б.б. Сингелиќ, лок.242
Г.31 Spinacea oleracea L. -спанаќ	Ballet F1	2011	SVS - Холандија “Агрохемија”- ДООЕЛ, ул. “Рузвелтова” бр.22, Скопје
	Tornado F1	2011	SVS - Холандија “Агрохемија”- ДООЕЛ, ул. “Рузвелтова” бр.22, Скопје
Г.19 Cucurbita pepo L. var. oblonga Wild - тиквица	CLX 2921 F1	2011	Clause Tezier – Франција “ Евгени” - ДОО ул: “ Маџари” б.б. Сингелиќ, лок.242
Г.11.2 Brassica oleracea L. convar. oleracea – келњ пупчар	Maximus F1	2011	Syngenta seeds B.V. – Холандија “Холма” ДОО Струмица, ул. “ Маршал Тито” бр.109 Струмица
Г.22 Lactuca sativa L. -салата	Concorde	2011	Rijk Zwaan- B.V. Холандија “Семенарство”- А.Д. Хиподром б.б. Маџари, Скопје
	Locarno	2011	Rijk Zwaan- B.V. Холандија “Семенарство”- А.Д. Хиподром б.б. Маџари, Скопје
Г.4 Apium graveolens L. var. rapaceum - геревис	Diamant	2011	Bejo Zaden B.V. - Холандија “ВЕ-КА” ДООЕЛ ул. “Балканска” бр. 14 Струмица

Г.28.1 <i>Raphanus sativus</i> L. - дајкон	Omni F1	2011	Sakata Seed Corporation- Јапонија “Семенарство“- А.Д.Хиподром б.б. Маџари, Скопје
Г.14 <i>Capsicum annuum</i> L. - пиперка	CLX P 1726 F1	2011	Clause Tezier – Франција “ Евгени “ - ДОО ул: “ Маџари “ б.б. Сингелиќ, лок.242
	CLX P 839 F1	2011	Clause Tezier – Франција “ Евгени “ - ДОО ул: “ Маџари “ б.б. Сингелиќ, лок.242
	Galga F1	2011	Rijk Zwaan- B.V. Холандија “Семенарство“- А.Д. Хиподром б.б. Маџари, Скопје
Г.1 <i>Allium cepa</i> L. - кромид	JTO 2304	2011	JARIT - Австралија “Евгени “ - ДОО ул: “ Маџари “ б.б. Сингелиќ, лок.242
	JTO 2520	2011	JARIT - Австралија “Евгени “ - ДОО ул: “ Маџари “ б.б. Сингелиќ, лок.242
	Candy	2011	SVS - Холандија “Агрохемија“- ДООЕЛ, ул. “Рузвелтова“ бр.22, Скопје
	Daytona F1	2011	Bejo Zaden B.V. - Холандија “ВЕ-КА ” ДООЕЛ ул. ” Балканска ” бр. 14 Струмица
	Echo F1	2011	Sakata Seed Corporation- Јапонија “Семенарство“- А.Д.Хиподром б.б. Маџари, Скопје
Г.9 <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>capitata</i> - зелка	Kevin F1	2011	Syngenta seeds B.V. – Холандија “Холма” ДОО Струмица, ул. “ Маршал Тито “ бр.109 Струмица
	Mirror F1	2011	Syngenta seeds B.V. – Холандија “Холма” ДОО Струмица, ул. “ Маршал Тито “ бр.109 Струмица

	Reactor F1	2011	Syngenta seeds B.V. – Холандија “Холма” ДОО Струмица, ул. “ Маршал Тито “ бр.109 Струмица
	Supreme Vantage F1	2011	Sakata Seed Corporation- Јапонија “Семенарство”- А.Д.Хиподром б.б. Маџари, Скопје
	CLX 3970 F1	2011	Clause Tezier – Франција Евгени “ – ДОО ул: “ Маџари “ б.б. Сингелиќ, лок.242
	Cabton F1	2011	Bejo Zaden B.V. – Холандија “ ВЕ-КА ” ДООЕЛ ул. ” Балканска ” бр. 14 Струмица
	Transam F1	2011	Bejo Zaden B.V. – Холандија “ ВЕ-КА ” ДООЕЛ ул. ” Балканска ” бр. 14 Струмица
	Lion F1	2011	Nicherson Zwaan B.V. – Холандија “ Евро Македонски Сервиси “ ДООЕЛ пош. Фах 19, 1050 Драчево
	Tundra F1	2011	Nicherson Zwaan B.V. – Холандија “ Евро Македонски Сервиси “ ДООЕЛ пош. Фах 19, 1050 Драчево
	Adeca F1	2011	Agro-TIP Germany “Температор”-ДОО ул. “ Васил Сурчев “ 60а Струмица
	Alina F1	2011	Agro-TIP Germany “Температор”-ДОО ул. “ Васил Сурчев “ 60а Струмица
	Iceland F1	2011	Syngenta seeds B.V. – Холандија “Холма” ДОО Струмица, ул. “ Маршал Тито “ бр.109 Струмица
	Belada F1	2011	Syngenta seeds B.V. – Холандија “Холма” ДОО Струмица, ул. “ Маршал Тито “ бр.109 Струмица

	Reball F1	2011	Syngenta seeds B.V. – Холандија “Холма” ДОО Струмица, ул. Маршал Тито “ бр.109 Струмица
Г.10 Brassica pekinsis L. Rupr – кинеска зелка	Richi F1	2011	Sakata Korea CO- Јужна Кореа “Семенарство”- А.Д.Хиподром б.б. Маџари, Скопје
	Monako F1	2011	Bejo Zaden B.V. – Холандија “ВЕ-КА” ДООЕЛ ул. “Балканска” бр. 14 Струмица
Г.18.3 Cucumis sativus L. Var. Kornishon- краставица корнишон	Amour F1	2011	Bejo Zaden B.V. – Холандија “ВЕ-КА” ДООЕЛ ул. “Балканска” бр. 14 Струмица
	Sarita F1	2011	Agro-TIP Germany “Температор”-ДОО ул. “Васил Сурчев” 60а Струмица
Rootstock–коренов систем, (подлога за калемење на краставица и лубеница/диња)	Fr strong F1	2011	SVS – Холандија “Агрохемија”- ДООЕЛ, ул. “Рузвелтова” бр.22, Скопје
	RS 841 F1	2011	SVS – Холандија “Агрохемија”- ДООЕЛ, ул. “Рузвелтова” бр.22, Скопје
А. ЖИТНИ РАСТЕНИЈА			
А.6.5. Zea mays L – пченка FAO 500	AS51	2011	Pegasus Genetic LLC – Америка “Млин Стојчев”-ДОО ул. “Едвард Кардељ” бр.10 Битола
	AS54	2011	Pegasus Genetic LLC – Америка “Млин Стојчев”-ДОО ул. “Едвард Кардељ” бр.10 Битола
А.6.6. Zea mays L – пченка FAO 600	AS63	2011	Pegasus Genetic LLC – Америка “Млин Стојчев”-ДОО ул. “Едвард Кардељ” бр.10 Битола
	AS64	2011	Pegasus Genetic LLC – Америка “Млин Стојчев”-ДОО ул. “Едвард Кардељ” бр.10 Битола

	OSSK 617	2011	Пољопривредни институт Осјек - Хрватска "Семенарство" - А.Д.Хиподром б.б. Маџари, Скопје
A.6.12. Zea mays L. var. saccharata stur – пченка шеќерна	CLX 3226 F1	2011	Clause Tezier – Франција Евгени " - ДОО ул: " Маџари " б.б. Сингелиќ, лок.242
	Basin F1	2011	SVS - Холандија "Агрохемија" - ДООЕЛ, ул. "Рузвелтова" бр.22, Скопје
A.1.1. Triticum aestivum L. – пченица мека	Рената	2011	Пољопривредни институт Осјек - Хрватска ЗК "Пелагонија" А.Д.- ул. "Борис Кидрич" бр.3 Битола
	Луција	2011	Пољопривредни институт Осјек - Хрватска ЗК "Пелагонија" А.Д.- ул. "Борис Кидрич" бр.3 Битола
Б. ИНДУСТРИСКИ РАСТЕНИЈА			
Б.9. Helianthus annuus L - сончоглед	XF4640/PR64F50	2011	Pioneer Overseas Corporation USA "Агрохемија" - ДООЕЛ, ул. " Рузвелтова " бр.22, Скопје
	XF4641/PR64J80	2011	Pioneer Overseas Corporation USA "Агрохемија" - ДООЕЛ, ул. " Рузвелтова " бр.22, Скопје
	Plamen	2011	Институт за ратарство и повртарство Нови Сад - Србија ЗК "Пелагонија" А.Д.- ул. "Борис Кидрич" бр.3 Битола
	NS H 111	2011	Институт за ратарство и повртарство Нови Сад - Србија ЗК "Пелагонија" А.Д.- ул. "Борис Кидрич" бр.3 Битола
	Rimi	2011	Институт за ратарство и повртарство Нови Сад - Србија ЗК "Пелагонија" А.Д.- ул. "Борис Кидрич" бр.3 Битола

Се продолжува запишувањето на сортите во Националната сортна листа:

Вид на растение	Ознака на сортата	Година на воведување на сортата	Фирма односно име и презиме на одржувачот на сортата, односно застапникот
А. ЖИТНИ РАСТЕНИЈА			
A.1.4. Triticum durum L. – пченица тврда	Ива	2011	Уни Сервис ДООЕЛ Штип ул. "Крсте Мисирков" б.б. Штип
	Мина	2011	Уни Сервис ДООЕЛ Штип ул. "Крсте Мисирков" б.б. Штип
A.2.1. Hordeum sativum L. – зимски јачмен	Егеј	2011	Уни Сервис ДООЕЛ Штип ул. "Крсте Мисирков" б.б. Штип
A.2.2. Hordeum sativum L. – пролетен јачмен	Македо	2011	Уни Сервис ДООЕЛ Штип ул. "Крсте Мисирков" б.б. Штип
A.4. Triticale - тритикале	Триглав	2011	Уни Сервис ДООЕЛ Штип ул. "Крсте Мисирков" б.б. Штип
Г. ГРАДИНАРСКИ РАСТЕНИЈА			
Г.18.3 Cucumis sativus L. var. kornishon- краставица корнишон	Marinda F1	2011	SVS - Холандија "Агрохемија"- ДООЕЛ, ул. "Рузвелтова" бр.22, Скопје
	Levina mix F1	2011	SVS - Холандија "Агрохемија"- ДООЕЛ, ул. "Рузвелтова" бр.22, Скопје
Г.1 Allium cepa L. - кромид	Parade	2011	Вејо Zaden B.V. - Холандија "ВЕ-КА" ДООЕЛ ул. "Балканска" бр. 14 Струмица
Г.2 Allium porrum L. - праз	Lincoln	2011	Вејо Zaden B.V. - Холандија "ВЕ-КА" ДООЕЛ ул. "Балканска" бр. 14 Струмица

Бр. 18-258/1
2 јуни 2011 година
Скопје

Директор,
м-р Менсур Камбери, с.р.



www.sivesnik.com.mk
contact@sivesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.
Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

